

Биографија

- Презиме и име** **Симоновска, Цветанка**
 - Година на раѓање** 1953
 - Националност** македонка
 - Образование** Дипломиран економист по економски науки, Економски факултет, Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија, 1973 – 1977, Отсек: Макроекономија
 - Познавање на јазик**

Јазик	Читање	Говор	Пишување
Македонски		Мајчин јазик	
Англиски	✓	✓	✓
Српски	✓	✓	✓
Хрватски	✓	✓	✓
Словенски	✓		
 - Клучни квалификации**
 - Стратешко советување, изготвување на бизнис и Физибилити планови, инвестициско планирање и имплементација (менаџмент на проекти)
 - Стратегиски менаџмен, реструктурирање, проценки
 - Менаџерски способности
 - Искуство со проекти**
 - 1996-2004 Заеднички инвестициски проект во соработка со Сведска банка, IFC i EBRD за финансирање на развојниот инвестицискиот циклус за нови производни простории во Алкалоид
 - 2004-2005 Учество во ТАМ (Turn Around Management) Проектна програма за Алкалоид во соработка со EBRD
 - Имплементација на САП Проектот во својство на член на Управниот одбор на Проектот
 - Други квалификации**
 - Комуникациски вештини, чесност
 - Способност за тимска работа и организација, агилност и т.н
 - Компјутерска писменост: MS Word, MS Excel, SAP ERP систем, Интернет
 - Соработка со релевантни институции**
 - Народна банка на Република Македонија
 - Министерство за финансии
 - Даночни институции
 - Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија
 - Македонска берза
 - Стопанска комора на Република Македонија
 - Банки и Осигурителни компании
-

10. Преглед на професионално искуство

2013-2017 Член на Надзорниот одбор на Охридска Банка

Период	1978-2012
Работодавач	Алкалоид АД Скопје, Скопје, Република Македонија
Последна позиција	1995-2012 Член на Управниот одбор / Главен финансиски директор
Претходни позиции	1993-1995 Главен финансиски директор 1990-1993 Раководител на Оддел за финансико работење 1988-1990 Шеф на Оддел за надворешно финансиско работење 1982-1988 Оддел за известување, планирање и анализа 1978-1982 Организатор и програмер во Секторот за информатичка технологија
Деловна област	<ul style="list-style-type: none"> • Носење на одлуки во рамки на Управниот одбор, • Креирање на значајна сметководствена политика за компанијата во согласност со законите во Република Македонија и Меѓународните сметководствени стандарди • Организација и контрола над имплементирањето и одржувањето на финансиските политики во компанијата, • Финансирање на проекти на компанијата и нејзините четиринаесет подружници • Одржување на стапката на ликвидност на компанијата како и одржување на други видови стапки релевантни за компанијата, • Транспарентност и доследност, анализа, објаснување и забелешки на официјалните сметководствени податиц, • Унапредување на квалитетот на Одделот за финасиско, • Одговорен за одржување на адекватната ликвидност, ризична ликвидност и валутен ризик, • Управување со капитален ризик, финасиска ревизија и т.н. • Одговорна за менаџирање на кредитите од банките, зголемување на повратот кај акционерите преку оптимизација на долговите и капиталот.
Период	1978
Работодавач	Државен завод за статистика, Скопје, Р.Македонија
Позиција	Помлад соработник
Деловна област	<ul style="list-style-type: none"> • Анализа на податоците од попис на населението

11. Дополнително професионално искуство

1. Член на Управен одбор на Комерцијална Банка АД Скопје, 1994-2004